



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА

Број 19

Скопје, петок, 7 септември 1945 год.

Год. I

Службен весник на федерална Македонија излегуе поворремено. Ракописите се пракјат на адреса: Службен весник на федерална Македонија — Скопје.
Ракописите не се враќат

Цена 2 динари од табак. Претплата за 6 месеци 110 динари. Огласите се приемот по тарифата, објавена во Службен весник бр. 10. Чековна сметка бр. 83-109.

113

ЗЕМСКА ИЗБОРНА комисија за Македонија

Во основ чл. 9 од Законот за избор на народни претставители за Уставотворната скупштина, Сојузната изборна комисија на своето заседание од 3. IX. 1945 год. го донесе следното

РЕШЕЊЕ:

По предлогот на Претседателството на Народното собрание на Македонија се именуваат во Земската изборна комисија за Македонија:

За председател Тасев Коста, судија на Врховниот суд;

за секретар Цамбаз Даре, помоќјник на министерот на народното здравје;

за членови: Димитријевски Мито, началник на одделењето за изградување на народната власт; Аголи Кемал, член на Комисијата за обнова на земјата; Симициев Асен, помоќјник на министерот на индустријата и рударството; Зографски Тодор, часовникар; Нуман Вејсел, инструктор на одделењето за изградувањето на народната власт;

за заменик на председателот: Перо Коробар, началник на одделењето при Претседателството на народната влада;

за заменик на секретарот: Д-р Седмак Јосип, помоќјник на јавниот обвинител за Македонија;

за заменици на членовите: Фидановски Пане, судија на Врховниот суд; Анчески Димче, работник; Јаковљев Димитар, претседател на Народниот одбор за I реон во Скопје; Мартиноски Никола, директор на Уметничкото школо и Настев Стеван, трговец од Скопје.

Секретар,

Председател,

Солдатич Далибор, с.р. Живко Јованович, с.р.

114

ИЗБОРНИ ОКРУЗИ во федерална Македонија

Во основ на чл. 3 ал. V, VI и VIII од Законот за избор на народни претставители за Уставотворната скупштина во врска со чл. 9 т. 8 од истиот закон, Земската изборна комисија за федерална Македонија на своето заседание од 5. IX. т. г. го донесе следното

РЕШЕЊЕ:

I а) Во федерална Македонија се формираат 4 изборни окрузи, кои по својата територијална големина одговараат на административните окрузи, и тоа: Скопски, Велешки, Штипски и Битолски изборни окрузи;

б) Град Скопје, согласно чл. 3 ал. II од Законот за избор на народни претставители за Уставотворната скупштина, формира одделен изборен округ.

II. Во наведените изборни окрузи, согласно чл. 3 ал. VI од Законот за избор на народни претставители за Уставотворната скупштина, се создават следните изборни околии, и тоа:

А) во Скопскиот изборен округ се формираат 7 изборни околии по следниот начин: се спојуваат во една изборна околија:

1.) Гостивар, Ростуша и Дебар со своите административни околии;

2.) Кратово и Крива Паланка со своите адм. околии;

3 и 4.) Тетово со својата административна околија се дели на две изборни околии, и тоа: едната град Тетово со селата во територијата на општинските народни одбори — Шипковица, Сенокос, Брвенци и Долно Палчиште, а втората изборна околија е составена од останалите села на Тетовската административна околија, и тоа: селата во територијата на општинските народни одбори — Вратница, Теарци, Лешок, Непроштено, Шемшово, Грумчин, Желино, Волковија, Седларево и Милетино.

5) Куманово, без околицата, прави една изборна околица;

6) Кумановската административна околица прави одделна изборна околица, и

7) Скопската административна околица исто така прави одделна изборна околица.

Б) Во Велешкиот изборен округ се формираат 3 изборни околии по следниот начин:

1.) Велес со својата административна околица прави една изборна околица;

2.) Свети Николе со својата административна околица прави една изборна околица, и

3.) Кавадарци и Неготино со своите административни околии се спојуат во една изборна околица.

В) Во Штипскиот изборен округ се формираат 5 изборни околии по тој начин, што се спојуат во по една изборна околица:

1.) Штип и Радовиш со своите административни околии;

2.) Кочани и Злетово со своите административни околии;

3.) Царево Село, Берово и Пехчево со своите административни околии;

4) Гевгелија и Валандово со своите адм. околии; и

5.) Струмица со својата административна околица формира една изборна околица.

Г) Во Битолскиот изборен округ се формираат 7 изборни околии по тој начин, што се спојуат во по една изборна околица:

1.) Мориховска и Битолска административни околии;

2) Крушево и Брод со своите административни околии;

3) Кичево со својата административна околица формира една изборна околица.

4.) Охрид и Ресен со своите административни околии;

5.) Град Битола претставува една изборна околица;

6) Прилеп со својата административна околица формира една изборна околица.

7.) Струга со својата административна околица прави една изборна околица.

Д) Град Скопје, како одделен изборен округ, се дели на 2 изборни околии:

1.) I и II реон со селата Г. и Д. Водно, Г. и Д. Нерези, Тахталице и Кисела Вода формираат една изборна околица; и

2.) III и IV реон со селата Бутел, Визбегово и Керамидница формираат втора изборна околица.

Секретар,
Даре Цамбаз, с. р.

Претседател,
Коста Тасев, с. р.

115

РАСПОДЕЛБА на претставителските мандати по окрузи и околии во Федерална Македонија

Во основ чл. 9 т. 3 од Законот за избор на народни претставители за Уставотворната скупштина, во врска со чл. 3 ал. V и VI од истиот Закон, како и во основ на решението на Сојузната изборна комисија од 3. IX т. г. со кое се определуат, согласно чл. 3 ал. IV од споменатиот Закон, на федерална Македонија 24 претставителски мандати за Сојузната скупштина на Уставотворната скупштина Земската изборна комисија за федерална Македонија на своето заседание од 5. IX. т. г.

РЕШИ

Да се изврши распределување по изборните окрузи и околии на определените за федерална Македонија 24 претставителски мандати по следниот начин:

1. Град Скопје, како одделен изборен округ, со селата Гор. и Дол. Водно, Гор. и Дол. Нерези, Визбегово, Бутел, Тахталице, Кисела Вода и Керамидница, кои териториално влегуат во составот на Скопскиот народен одбор: ќе избира 2 народни претставители, и тоа:

I. и II. реон, со селата: Гор. и Дол. Водно, Гор. и Дол. Нерези. Тахталице и Кисела Вода, — еден народен претставител;

III. и IV реон, со селата Бутел, Визбегово и Керамидница, — исто така 1 народен претставител.

2. Скопскиот изборен округ ќе избира 7 народни претставители, и тоа по 1 народен претставител за секоја од следните изборни околии во составот на тој округ:

а) Скопска околица; б) Град Тетово со селата во територијата на општинските народни одбори: Шипковица, Сенокос, Брвенци и Долно Палчиште; в) Тетовска околица со преостаналите села во територијата на општинските народни одбори: Вратница, Тераце, Лешок, Непроштене, Шемшово, Грумчин, Желино, Волковија, Седларево и Милетино; г) Гостивар, Ростуша и Дебар со своите административни околии; д) град Куманово; е) Кумановска околица и ж) Кратово и Крива Паланка со своите околии.

3. Велешкиот изборен округ ќе избира 3 народни претставители, и тоа по 1 народен претставител за секоја од следните изборни околии во составот на тој округ:

а) град Велес со својата околица; б) Св. Николе со околицата и в) Кавадарци и Неготино со околиците.

4. Штипскиот изборен округ ќе избира 5 народни претставители, и тоа по 1 народен претставител за секоја од следните изборни околии во составот на тој округ:

а) Град Штип и Радовиш со околиците;
 б) Кочани и Злетово со околиците; в) Царево Село, Берово и Пехчево со своите околии;
 г) град Струмица со околицата и о) град Гевгелија и Валандово со околиците.

5. Битолскиот изборен округ ќе избира 7 народни претставители, и тоа по 1 народен претставител за секоја од следните изборни околии во составот на тој округ:

а) град Битола; б) Прилеп со својата околица; в) Крушево и Брод со своите околии;
 г) Кичево со својата околица; д) Охрид и Ресен со своите околии; е) Струга со својата околица; ж) Мориховска и Битолска околица.

Секретар,
 Даре Цамбаз, с. р.

Претседател,
 Коста Тасев, с. р.

116

ОКРУЖНИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ во федерална Македонија

Во основ чл. 9 т. 2 од Законот за избор на народни претставители за Уставотворната скупштина во врска со направените предлози од соодветните извршни одбори на окружните народни одбори, согласно чл. 10 од истиот Закон, Земската изборна комисија за федерална Македонија на своето заседание од 5. IX. т. г.

РЕШИ

Да ги именуе следните окружни изборни комисиии, и тоа:

1. Изборна комисија за град Скопје, како одделен изборен округ со седалиште во гр. Скопје, во состав:

Претседател Миладин Чапаров, претседател на Скопскиот областен суд; секретар: Благој Николов, член на Месното синдикално веќе; членови: Душко Лукарров, Менду Кјазими и Лазар Танев; заменици: председател Осман Мифтар, судија; секретар: Гјорги Нака; членови: Афус Али, Цане Паргоски и Сафет Идриз.

2. Окружна изборна комисија за Округ скопски со седалиште во гр. Скопје, во состав:

Претседател: Коста Х. Костов, судија; секретар: Стевица Јовановски, судија; членови: Џемко Исен, Тошо Поповски и Теки Халити;

Заменици:

Претседател: Тома Лазаров, судија; секретар: Филип Филиповски; членови: Екрем Усеин, Георги Аксентијев и Пенка Сливова.

3. Окружна изборна комисија за Округ велешки со седалиште во гр. Велес, во состав:

Претседател: Борис Нојков, судија; секретар: Димче Галапчев, член на Окружниот НО; членови: Маца Мирчева, од Велес; Ангел Органциев, од Велес и Кјамуран Тахир, од Велес;

Заменици:

Претседател: Никола Бусилков, судија; секретар: Борис Ржар, работник; членови: Саит Мустафовски, прочелник; Злата Ангелова, директор на гимназија и Милош Кировски, прочелник на Окружниот НО — Велес;

4. Окружна изборна комисија за Округ штипски со седалиште во гр. Штип, во состав:

Претседател: Мане Х. Пецев; секретар: Јордан Белогаски, од Ц. Село; членови: Мара Минанева, од Струмица; Јусуф Исмаилов и Ристо Елимов;

Заменици:

Претседател: Салтир Кошовалиев; секретар: Ванчо Фончев; членови: Коце Трпков, од Радовиш, Асан Керимов и Панче Настев;

5. Окружна изборна комисија за Округ битолски со седалиште во гр. Битола, во состав:

Претседател: Александар Срезов; секретар: Младен Јосифов Николовски; членови: Јордан Тренески, Рамис Ускоковски и Јанко Кјука;

Заменици:

Претседател: Ичко Младен; секретар: Илија Божиновски; членови: Сотир Ангеловски, Рашид Рашид и Талија Џајковска.

Секретар,
 Даре Цамбаз, с. р.

Претседател,
 Коста Тасев, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

Судски огласи

I Согласно чл. 15 од Законот за конфискација „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 1945 година и неговото аутентично толкување „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 август 1945 година, се објавуе извод од пресудата на Војниот суд на Скопската војна област бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осуден на конфискација на имотите Петар Димитрие Кацаволу, од гр. Скопје, која гласи:

„Ги осудуе како следеу:

4) Петар Димитар Кацаволу на две години присилна работа и конфискација на имовината му“.

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и неговото аутентично толкување во истиот „Службен лист“ на Д.Ф.Ј. се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваа објава во Службениот лист на федерална Македонија ги пријават на овој суд своите барања.

Од Скопскиот околински народен суд, бр. 1568-45. 16

I Согласно чл. 15 од Законот за конфискација „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 1945 година и неговото аутентично толкување „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 август 1945 година, се објавуе извод од пресудата на Војниот суд на Скопската војна област

бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осуден на конфискација на имотите **Велко Димитрие Микович**, од гр. Скопје која гласи:

„Ги осудуе како следуе:

6 Велко Димитрие Микович, од гр. Заечар-Србија, на **6 (шест) години тешка присила работа и конфискација на имовината му**“.

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и неговото аутентично толкување во истиот „Службен лист“ на Д.Ф.Ј. се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваа објава во Службениот лист на федерална Македонија ги пријават на овој суд своите барања.

Од Скопскиот околиски народен суд, бр. 1569/45. 17

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 1945 година и неговото аутентично толкување „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 август 1945 година, се објавуе извод од пресудата на Војниот суд на Скопската војна област бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осуден на конфискација на имотите **Миле Димитрие Јованович**, од гр. Скопје, која гласи:

„Ги осудуе како следуе:

9) Миле Димитрие Јованович на **5 (пет) години тешка присилна работа и конфискација на имовината му**“.

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и неговото аутентично толкување во истиот „Службен лист“ на Д.Ф.Ј. се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваа објава во Службениот лист на федерална Македонија ги пријават на овој суд своите барања.

Од Скопскиот околиски народен суд, бр. 1572/45 18

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 1945 година и неговото аутентично толкување „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 август 1945 година, се објавуе извод од пресудата на Војниот суд на Скопската војна област бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осуден на конфискација на имотите **Воја Марка Кликовац**, од Скопје, која гласи:

„Ги осудуе како следуе:

11) Воја Марка Кликовац на **5 (пет) години тешка присилна работа и конфискација на имовината му**“.

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и неговото аутентично толкување во истиот „Службен лист“ на Д.Ф.Ј. се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од

објавуењето на оваа објава во Службениот лист на федерална Македонија ги пријават на овој суд своите барања.

Од Скопскиот околиски народен суд, бр. 1573/45. 19

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 1945 година и неговото аутентично толкување „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 август 1945 година се објавува извод од пресудата на Војни суд на Скопската војна област бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осуден на конфискација на имотите **Вукашин П. Секулич** од Ливно, Босна која гласи:

„Ги осудува како следва:

2) Вукашин П. Секулич на **доживотна робија, губење на граѓанска част за секога и конфискација на имовината му**“.

II Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истиот Службен лист на Д. Ф. Ј., се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на оваа објава во Службен лист на федерална Македонија, пријават на овој суд своите барања (потражуениа).

Од Скопскиот околиски народен суд, бр. 1566/45. 20

МАЛИ ОГЛАСИ

Личната објава бр. 356/45 издадена од Обштинскиот н. о. с. Горно Врановци, Велес е загинав и ја оглашувам за невалидна — **Осман Асан Сејфо**, Г. Врановци, Велес. 21

Лична карта бр. 5891 издадена од Штабот на XXI бригада ја загинав и ја оглашувам за невалидна. — **Крсто Серафимов Најданоски**, поручник од гр. Скопје. 22

Лична карта бр. 16364 издадена од Штабот на XXI бригада ја загинав и ја оглашувам за невалидна. — **Благој Велјанов Стојановски**, заставник гр. Скопје. 23

Личната карта бр. 16469 издадена од Штабот на XXI бригада ја загинав и ја оглашувам за невалидна. — **Алекса Василев Тасевски**, водник од гр. Скопје. 24

СОДРЖАЈ:

113	Земска изборна комисија за Македонија	Стр. 115
114	Изборни окрузи во федерална Македонија	Стр. 115—116
115/	Расподелба на претставителските мандати по окрузи и околии во федерална Македонија	Стр. 116
116	Окружни изборни комисии во федерална Македонија	Стр. 117
16—24	Огласен дел	Стр. 117—118